

## Предвидени мобилности по мрежи во програмата CEEPUS во 2026/2027

Мобилности кон надвор (outgoing )

Мобилности кон Флф (incoming)

Umbrella (U)

Freemover (FM)

	Студенти outgoing	Студенти incoming	Наст. outgoing	Наст. incoming	Адм. outgoing	Адм. incoming	Вкупно	
<b>Macedonian Studies in Central European, Slavic and Balkan Context</b>	25	5	14	2	1	1	48	Забелешка: четири четиримесечни стипендии за студенти и една месечна стипендија за професори на Универзитетот во Виена (Австрија); две двомесечни стипендии за студенти на Силесискиот универзитет во Опава (Чешка); една месечна стипендија за студенти и една за професори на Универзитетот во Загреб (Хрватска); три тримесечни стипендии за студенти и една месечна стипендија за професори на Универзитетот во Ријека (Хрватска); две двомесечни стипендии за професори и една за административен кадар на Универзитетот „Етвеш Лоранд“ во Унгарија; една месечна стипендија за студенти и една за професори на Универзитетот во Силесија во Катовице (Полска); една месечна стипендија за професори и една за студенти на Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ (Полска); една месечна стипендија за студенти и една за професори на Универзитетот во Вроцлав (Полска); една месечна стипендија за студенти и една за професори на Универзитетот во Варшава (Полска); две двомесечни стипендии за студенти и една месечна стипендија за професори на Универзитетот во Белград (Србија); една месечна стипендија за професори на Универзитетот во Ниш (Србија); три тримесечни стипендии+една месечна стипендија за студенти и една месечна стипендија за професори на Универзитетот во Љубљана (Словенија); три тримесечни стипендии+една месечна стипендија за студенти и една месечна стипендија за професори на Универзитетот во Марибор (Словенија); една месечна стипендија за студенти и една за професори на Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра (Словачка).
<b>TRANS – TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSLation</b>	5	0	1	1			7	

<b>Slavic Philology and Its Cultural Contexts</b>							?	Забелешка: оваа мрежа нема фиксни квоти за мобилности кон надвор. Секоја земја има утврдени incoming мобилности кои се распределуваат во зависност од заинтересираните кандидати од сите членки. Вкупно на мрежата и се доделени 174 месеци, но секоја година се надминува оваа бројка за 20-30%, така што има многу можности за мобилности
<b>Red de Hispanistas de Europa Central</b>	?	0	?	3	0	0	3 + ?	Забелешка за студентските стипендии: во мрежата има вкупно 24 семестрални стипендии и 18 стипендии за кратки престои.
<b>*e-Bologna* Network for Translation Studies and Transcultural Communication (umbrella)</b>							U	Можност за користење на 4-месечни студентски мобилности за прв и за втор циклус како FM
<b>Inter-American Studies (umbrella network / чадор статус)</b>	FM	0	FM	0	0	0	U	Забелешка: Студентите можат да одат на FACES Facilitating Europe in Styria (три месеца наставно искуство) и GUSEGG Graz International Summer School Seggau (две недели летна школа) Наставници: freemover (Center for Inter-American Studies: Универзитет во Грац) - пет дена
<b>FISH (French, Italian, Spanish) Romance Languages and Cultures</b>	?	0	1	1	0	0	2	Забелешка: 1 наставник од УКИМ може да реализира мобилност на Универзитетот во Краков, а студентите ќе имаат можност да реализираат краток престој во Братислава во февруари 2027
<b>Hungarian Studies and Central European Cultural Transfer</b>		1		1			2	
<b>Language and Literature in a Central European Context</b>	1		1				2	Забелешка: месечна стипендија за студент(ка) на Австриски студии во Виена во зимскиот семестар и стипендија за наставник (краток престој) на Универзитетот во Брно со конкретен датум во зимскиот семестар.
<b>Western Balkans on Crossroads of United Europe</b>							U	
<b>Healthcare communication</b>	1			1			2	
<b>Women Writers in History</b>	6						6	Студентски мобилности: 4 x 1 месец (Универзитет Нова Горица, Словенија); 2x 1месец (Универзитет во Задар)